

Шпицеста клешта права

506/1VDEBI



Profiles



Product features


- материјал: специјален плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирана по стандард EN 12540
- двокомпонентни цврсти рачки
- изработена по стандард ISO 5745 и EN 60900

Предности:

- исто така и за стискање и одвојување од кабли и останати осетливи предмети
- назабена внатрешна површина на челустите


Standards

EN 60900



Barcode	L	B	D	A	C	Icon
---------	---	---	---	---	---	------


610434	140	15	2	8	39	115
610435	160	16	2.5	9	49	137



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
---------	----	----	----	------

610434	210	61	31	125
610435	210	61	31	146



Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
---------	-----------	----	----	----	------

610434	4	75	308	60	564
610435	4	75	308	60	660